

enci menci

Дел од вашето семејство!

Драги родители

Доаѓањето на новиот член на семејството носи веселба и радост, а воедно бара големо внимание и обврски. Затоа за вас направивме Енци Менци водач за купување за новороденче. Заштедете време и лутање и направете место за уживање во веселото исчекување на најслаткиот настан.

Бебе

Список на неопходни работи:

- ☐ Креветче + душек за креветче
- ☐ Непропуслива подлога за креветче
- ☐ Музичка вртелешка за креветче
- ☐ Мушама за пресоблекување
- ☐ Ќебенце (памучно или волне.)
- ☐ 1-2 постелнини
- ☐ Кадичка
- ☐ Лежалка за бањање (беби купко)
- ☐ Термометар за вода и соба
- ☐ Пластичен бокал за испирање на бебето
- ☐ Неутрален бебешки сапун
- ☐ Купка или шампон за бебе
- ☐ Подлога за пресоблекување
- ☐ Крема за нега на кожата
- ☐ Крема против црвенило
- ☐ 10 шведски пелени
- ☐ 30 тетра пелени
- ☐ Хартини пелени
- ☐ 3-4 подебели бенкици (боди)
- ☐ 10 потенки бенкици (боди)
- ☐ 1-2 капчиња
- ☐ 3-5 пара чорапи
- ☐ Беби влажни марамчиња
- ☐ Стерилни гази за папчната рана
- ☐ Свилен или хартиен фластер
- ☐ Физиолошки раствор
- ☐ А + Д капки - воден раствор или Вигантол капки
- ☐ Беби стапчиња за нос и уши
- ☐ Ножички за нокти
- ☐ Четка и чешле за коса
- ☐ Топломер за мерење на телесна температура
- ☐ Гардероба за шетање (дводелни комплетче, шпихозни, тренерки, маици)
- ☐ Стерилизатор за шишиња
- ☐ Силиконско лажиче
- ☐ 2 шишиња
- ☐ 2 лажалки
- ☐ Кутивче за лажалка
- ☐ Четка за перење шишиња и цуцли
- ☐ Чај против грчеви (ако затреба)
- ☐ Адаптирано млеко (за секој случај)
- ☐ Беби дневник

Список на потребни работи при напуштање на болницата:



- ☐ Носилка за автомобил група 0 или 0+
- ☐ Пешкир или ќебенце
- ☐ Тенки и дебели шпихозни или боди
- ☐ Пелени - хартиени и тетра (4 ком.)
- ☐ Шведска пелена
- ☐ Капче
- ☐ Чорапчиња



А за Мама

- ☐ Градник за доење
- ☐ Влошки
- ☐ Влошки за гради
- ☐ Пумпица за измолзување
- ☐ Поспородилен појас
- ☐ Крема против стрии
- ☐ Хигиенски гаќички

И за Тато

- ☐ Фотоапарат
- ☐ Мобилен телефон

Ви посакуваме убави моменти во исчекувањето на новиот член на семејството!

Посетете не на www.encimenci.com.mk

Енци Менци продавници:

Енци Менци City Mall, 3051 982 ; Енци Менци Битола, 047 610 789.
www.encimenci.com.mk



Податоци за бебето

име и презиме на детето:

дата на раѓање:

име на родителот:

општина:

адреса:

контакт телефон: